



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА  
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

**Сектор за урбанизам, комунални работи  
и заштита на животна средина**  
Одделение за урбанизам, архитектура,  
градежништво и заштита на животната средина  
**УП1.бр. 11-61  
25.03.2022 год.  
Гевгелија**

Врз основа на член 126 и 127 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 39/2016 и 99/2018) и член 205 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на РМ бр.124/15), Градоначалникот на општина Гевгелија постапувајќи по барањето на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“, од Гевгелија за добивање на Б – интегрирана еколошка дозвола, со број УП1 11-61 од 11.03.2021 година, го издава следното

**РЕШЕНИЕ**

1. **СЕ ИЗДАВА Б** – интегрирана еколошка дозвола на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“, од Гевгелија со седиште на ул.„7-ми Ноември“, бр.50 во Гевгелија за Инсталација за депонирање на неопасен отпад со капацитет под 50t/ден, лоцирана на КП бр.117 м.в Караорман КО Ново Конско.
2. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** операторот на инсталацијата ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“, Гевгелија, при користење и управување со инсталацијата за депонирање на неопасен отпад, да го почитува сите услови и мерки утврдени во Б – интегрирана еколошка дозвола со бр.11-61 од 25.03.2022год.
3. Ова Решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

**Образложение**

Јавното претпријатие за комунални дејности „КОМУНАЛЕЦ“, од Гевгелија со седиште на ул.„7-ми Ноември“, бр.50 во Гевгелија, поднесе барање за издавање Б – интегрирана еколошка дозвола со број УП1 11-61 од 11.03.2021 год. за Инсталација за депонирање на неопасен отпад со капацитет помал од 50t/ден.

Врз основа на целосен увид во Барањето и Записник од извршен увид на лице место ИП1.бр.16-275 од 04.03.2022год. се утврди дека барањето е комплетно и дека влијанието на инсталацијата врз животната средина е во рамките на пропишаните граници и вредности.

Постапката продолжи со изготвување на Нацрт дозвола, по што беше одржан состанок на Комисијата за преговори за кој е составен и Записник со бр.УП1 11-61 од 21.03.2022год.

ISO 9001:2015



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА**  
**MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

---

По завршувањето на постапката, согласно надлежностите кои произлегуваат од членот 126 и 127 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 39/2016 и 99/2018) Градоначалникот на општина Гевгелија донесе одлука како во диспозитивот на ова Решение.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на Решението до Државна Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Доставено до:

- Барател
- Архива
- Овластен инспектор

**Градоначалник на  
општина Гевгелија**  
*Андон Сарамандов*

---

ISO 9001:2015

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija  
Димитар Влахов 4, 1480 Гевгелија- Република Северна Македонија  
Tel. ++389 34 213 843, ++389 34 611 353(centrala) ++389 34 216 899(Opstinski centar za uslugi) ++389 34 211 211(Kabinet)  
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk  
gevgelijao@t.mk  
www.gevgelija.gov.mk